



ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2016

Врз основа на член 30 став 3 и 4 и член 48 од **Закон за административни службеници** („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16) и **Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас** („Службен весник на Република Македонија” бр. 11 /15),
Општина Делчево
објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2016

за унапредување на 1 државен службеник во Општина Делчево за следното работно место:

- о
- мест
- о

1. УПР0101В04000 Помлад Соработник Внатрешен ревизор на обука, Одделение за

**внатрешна ревизија
(1)
извршител**

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – правни науки или економски науки или информатика
- без работно искуство

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Делчево, кој ги исполнува општите и посебните услови и работни компетенции пропишани во Законот за административни службеници и актот за систематизација, за звањето за кое се објавува огласот како и да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување, да е на работно место кое согласно актот за систематизација е на непосредно пониско ниво, да поминал најмалку две години на тековното работно место и да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас

Општи работни компетенции

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
- учење и развој
- комуникација
- остварување резултати
- работење со други/тимска работа
- стратешка свест
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување

Посебни работни компетенции

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на A2 (A2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. познавањето на англиски јазик може да се докаже и со приложување на меѓународно признатиот сертификат по НАТО стандардот STANAG 6001 на соодветното ниво, при што административните службеници од категорија В треба да поседуваат сертификат со STANAG 1+1+1+1+

Распоред на работно време

- - **Работни денови:**понеделник - петок
- - **Работни часови неделно:** 40
- - **Работно време:** од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата: 20.969,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2016 год. се :
Македонец(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во Архива на Општина Делчево на ул: Светозар Марковиќ бр.1 Делчево.

Рокот за пријавување изнесува **5** денови, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернет страната на Општина Делчево
. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на

Општина Делчево

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на интерниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за унапредување на административен службеник,.

Фаза 1 - административна селекција .

Фаза 2 – интервју

НАПОМЕНА:

Лицата кои дале лажни податоци се запишуваат во Регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор. Истите не можат да се вработат во јавен сектор во период од десет години од денот на утврдувањето дека доказот е лажен.

ПРИЈАВА И ИЗЈАВА КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПОПОЛНЕТИ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРЕВЗЕМЕТЕ НА СЛЕДНИОТ [ЛИНК](#)

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Градоначалник

Дарко Шехтански